

# ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЧНА КАРТА ЗА ПРВ ПАТ

**Институција што го издава документот:** Министерство за внатрешни работи

**Опис на документот:** Лична карта е јавна исправа со која се докажува идентитетот, државјанството, живеалиштето и престојувалиштето на граѓанин на Република Македонија.

## **Потребна документација:**

- Барање за издавање лична карта;
- Извод од матична книга на родените ;
- Уверение за македонско државјанство;
- Лична карта на еден од родителите;
- Уплатница на жиро сметка од 190,00 денари.

## **ВАЖНО:**

Секој граѓанин со наполнети 18 години возраст е должен да има лична карта. За да добиете лична карта, мора да имате пријавено живеалиште. Лична карта може да му се издаде на граѓанинот со наполнети 15 години живот по лично барање, со претходна согласност од родителите, законскиот застапник или старателот. Барањето за издавање лична карта се поднесува лично до Министерството за внатрешни работи според местото на живеење.

## **Рок на важење:**

до 27 години - рокот на важење е 5 години;  
над 27 години - рокот на важење е 10 години.

## 1. Замена на лична карта

**Институција што го издава документот:** Министерство за внатрешни работи

**Опис на документот:** Лична карта е јавна исправа со која се докажува идентитетот, државјанството, живеалиште и престојувалиште на граѓанинот на Република Македонија.

**Потребна документација:**

- Барање за издавање на лична карта
- Доказ за извршената промена - (истечената лична карта, оштетената или дотраената лична карта) или
- Доказ за промена на местото на живеење или
- Доказ за промена на име
- Уплатница на жиро сметка од 190,00 денари

**ВАЖНО:** Личната карта треба да се замени во следните случаи:

- **Ако на личната карта и истекува рокот на важење**  
(Треба да поднесите барање за замена на личната карта најдоцна 30 дена пред датумот на кој и истекува рокот на важење);
- **Ако го промените местото на живеење;**
- **Ако го промените личното име;**
- **Ако личната карта е оштетена.**

## 2.Изгубена лична карта

**Опис:** Доколку ја изгубите или на друг начин останете без личната карта, должни сте да пријавите на органот на Министерството за внатрешни работи кој Ви ја издал личната карта.

### **Потребна документација за издавање нова лична карта:**

- Барање за издавање на лична карта;
- Пријава од ПС за украден документ ;
- Доказ дека изгубениот-исчезнатиот или украдениот документ е објавен во Службен весник на РМ;
- Уплатница на жиро сметка од 190,00 денари.

Уплата на жиро-сметката на Министерството за внатрешни работи

**Назив и седиште на примач:** Трезорска сметка

**Банка на примач:** Народна банка на РМ

**Трансакциска сметка:** 100000000063095

**Износ:** 190,00 денари;

**Уплатна сметка:** 060010012463112

**Приходна шифра и програма:** 724122 20

**Цел на дознака:** Уплата за образецот за лична карта.



( Можност и за безготовинско плаќање)

ДО: МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЧНА КАРТА

ТИП - А

1. Причина за барање (се одбира еден од основите)
- 1.1. прв пат
  - 1.2. редовна замена
  - 1.3. промена на податоци (лични податоци, адреса и живеалиште)
  - 1.4. дупликат лична карта (изгубена или украдена)
  - 1.5. предвремена замена заради оштетеност на личната карта
  - 1.6. издавање на лична карта со ограничена важност

2. ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО

<b>1. ИМЕ</b>	<b>2. ПРЕЗИМЕ</b>
македонски јазик	македонски јазик
барам личната карта да биде изготвена на еден од наведените јазици и писмо 1.турски <input type="checkbox"/> 2.влашки <input type="checkbox"/> 3.српски <input type="checkbox"/> 4.ромски <input type="checkbox"/> 5.бошњачки <input type="checkbox"/> (се одбира еден од наведените јазици)	барам личната карта да биде изготвена на еден од наведените јазици и писмо 1.турски <input type="checkbox"/> 2.влашки <input type="checkbox"/> 3.српски <input type="checkbox"/> 4.ромски <input type="checkbox"/> 5.бошњачки <input type="checkbox"/> (се одбира еден од наведените јазици)
ЗА ОМАЖЕНИ - ОЖЕНЕТИ (презиме пред склучување на бракот)	
ДЕН, МЕСЕЦ И ГОДИНА НА РАЃАЊЕ	
МЕСТО НА РАЃАЊЕ (лице родено во странство ја запишува и државата)	
ЕДИНСТВЕН МАТИЧЕН БРОЈ НА ГРАЃАНИНОТ	
ПОЛ      машки <input type="checkbox"/> женски <input type="checkbox"/>	НАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ
ЖИВЕАЛИШТЕ И АДРЕСА	
ДРЖАВЈАНСТВО	
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ	
Татко	Мајка

3. СОГЛАСНОСТ ОД РОДИТЕЛИТЕ - СТАРАТЕЛОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЧНА КАРТА НА ЛИЦЕ ОД 15-18 ГОДИНИ

	Име и презиме	Единствен матичен број на граѓанинот	Сродство	Потпис
1.				
2.				

4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕТХОДЕН ДОКУМЕНТ НА ПОДНОСИТЕЛОТ

БРОЈ НА ЛИЧНА КАРТА
ОРГАН КОЈ ЈА ИЗДАЛ

Потпис на подносителот

\_\_\_\_\_

Датум и место на поднесувањето

\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. 20\_\_\_\_

Податоци за контакт \_\_\_\_\_

Потпис на службеното лице кое го примило барањето \_\_\_\_\_

---

#### 5. ПРИЛОГ КОН БАРАЊЕТО:

<input type="checkbox"/>	При поднесување на барањето се врши проверка на идентитетот на подносителот на барањето со увид во лична карта или друг документ за лична идентификација што има фотографија, издаден од државен орган
<input type="checkbox"/>	Извод од матичната книга на родените/венчаните - за 1.1 и 1.3 (*)
<input type="checkbox"/>	Доказ за промена на личните податоци /живеалиштето - за 1.3 (*)
<input type="checkbox"/>	Доказ за промена на адреса - за 1.3
<input type="checkbox"/>	Доказ дека личната карта е огласена за неважечка - за 1.4 (*)
<input type="checkbox"/>	Пријава/изјава/потврда за изгубена или украдена лична карта - за 1.4 (*)
<input type="checkbox"/>	Други документи неопходни за постапката

Доказите означени со ѕвезда (\*) се смета дека се поднесени во прилог на барањето и истите Министерството за внатрешни работи ги прибавува по службена должност

---

#### 6. СОГЛАСНОСТ ОД ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО

Подносителот на барањето е согласен, неговите/нивните лични податоци да се користат во постапката за остварување на правото пред надлежните органи за прибавување на СИТЕ документи означени со ѕвезда (\*) од делот 5. на ова барање.

Потпис на подносителот

\_\_\_\_\_

---

#### УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЧНА КАРТА

- Податоците од делот 1 и 2, ги пополнува подносителот на барањето;
- Податоците од делот 3 ги пополнуваат родителите - старателите доколку барањето за издавање на лична карта се однесува за лице од 15-18 години;
- Податоците од делот 4 ги пополнува службеното лице;
- Подносителот на барањето самиот го избира начинот на кој Министерството за внатрешни работи ќе може да оствари контакт со истиот (телефонски или по електронски пат). Избраниот начин за контакт се наведува во делот „податоци за контакт“;
- Доколку во текот на постапката се појави потреба од прибавување на документите наведени во делот 5, подносителот на барањето дополнително ќе биде известен истите да ги приложи кон барањето.